

# Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



## 19. Домашна библиска студија - 19

### НЕПРОМЕНЛИВ СПОМЕНИК

Во минатата лекција учевме за денот кој Бог во својата љубов го одредил за одмор на човекот. Тој ден е сабота - време кое Творецот на Небото и Земјата го наменил за размислување за Неговата милост, за Неговите чудесни дела и Неговата спасоносна сила. Таа е дадена од милост за да луѓето не забораваат на Бога. По својата човечка природа, наклонета да се бори за минливите интереси на овој живот, ние би работеле сите седум дена во седмицата. Оној кој нè создал видел уште на самиот почеток дека ни е потребен еден ден во седмицата особено да размислуваме за Него како Творец, кој по сè што создал, се одморил во седмиот ден од сите свои дела кои ги создал. „А во седмиот ден си отпочина: заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети“ (Излез 20:11.).

Да имаме на ум дека саботата е знак на Божјата сила и во создавањето и во откупувањето. Размислувањето за создавачката Христова сила ја обновува духовната сила и не храбри во верата. Додека така ги набљудуваме Божјите дела во создавањето, ние стекнуваме храброст и нова надеж во сознанието дека таа иста создавачка сила и нам ни е на располагање само ако сме спремни да ја прифатиме. Таа сила може да нè препороди и обнови во Исуса Христа и да ни овозможи победа над секој грев. Саботата е дадена со цел на човекот да му донесе спасоносно сознание за Бога. Во оваа лекција ќе научиме уште нешто повеќе за библиската сабота.

### ГОСПОДОВ ДЕН

**Кој ден Библијата го нарекува ден Господов?**

„Ако заради **саботата** ја воздржиш ногата своја да ги исполнува желбите на твоето срце **во светиот Мој ден**, и ако ја нарекуваш саботата радост, **свет ден Господов...**“ (Исаија 58:13).

„Па така, Синот Човечки е **господар и на саботата**“ (Марко 2:28).

**Кој ден во седмицата е саботата?**

„А **седмиот ден** е сабота, ден за одмор, посветен на Господ“ (Излез 31:15).

### ХРИСТОС И САБОТАТА

**Каков бил Христовиот обичај во поглед на почитувањето па саботата?**

„И дојде во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичајот Свој влезе еден саботен ден во синагогата, па стана да чита“ (Лука 4:16).

**Дали Христос во поуките дадени за иднината го признава значењето на саботата и после своето вознесение?**

„Затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или **во сабота**“ (Матеј 24:20).

Христијаните не бегале од Ерусалим сè до месец октомври 66. година по Христа, три и пол години пред разорувањето на Ерусалим. Тоа е еден од непобитните докази дека саботата и по Христовото воскресение сè уште е почитувана како свет ден.

**Дали Христовите следбеници ја празнувале саботата како свет ден и по Неговата смрт?**

„А потоа се вратија, приготвија мириси и миро, **а во саботата одмараа според заповедта**“ (Лука 23:56; законот на кој што овде се упатува се наоѓа во Излез 20:8-11).

## **АПОСТОЛ ПАВЛЕ И САБОТАТА**

**Во кој ден Павле и Варнава проповедале во Антиохија?**

„А тие тргнаа од Пергија и пристигнаа во Антиохија Писидиска. Тука **во сабота** влегоа во синагогата и седнаа“ (Дела на апостолите 13:14).

**Кога се одржувани богослуженијата во Филипи?**

„А **во саботата** излеговме надвор од градот покрај една река, каде што имаа обичај да се молат, и кога седнавме, им зборувавме на собраните жени“ (Дела на апостолите 16:13).

**Како Павле, што се однесува до саботата, го следел Христовиот пример?**

„Дојдоа во Солун, каде што имаше јудејска синагога. **Павле, по својот обичај, влезе кај Јудејците и три саботи по ред им зборуваше од Писмото**“ (Дела на апостолите 17:1.2).

Од овие стихови јасно може да се види дека Павле, според воспоставената пракса, во сабота редовно присуствуваат на верските состаноци и ја проповедал Божјата реч.

**Како апостол Павле ги поминувал работните денови додека се наоѓал во Коринт, а што правел во сабота?**

„И бидејќи го имаше истиот занает, остана кај нив и работеше. А занаетот им беше да прават шатори. И секоја сабота тој зборуваше во синагогата и ги убедуваше Јудејците и Елините“ (Дела на апостолите 18:3,4).

Шест дена Павле вредно го работел својот занает изработувајќи шатори. Но во сабота редовно го проповедал Евангелието во синагогата, и библискиот запис за тоа вели: „ги убедуваме Јудејците и Елините.“

## САБОТАТА НА НОВАТА ЗЕМЈА

### Во кој ден откупените ќе се собираат на новата земја да се поклонат на Господа?

„Зашто, како што новото небо и новата земја, кои Јас ќе ги создадам, ќе бидат секогаш пред лицето Мое, вели Господ, така ќе постои и потомството ваше и името ваше. Тогаш од месец на месец, и од сабота во сабота ќе доаѓа секоја плот пред лицето Мое на поклонение, вели Господ“ (Исаија 66:22,23).

„Во почетокот, по создавањето, Таткото и Синот се одморале во саботата. Кога „се доврши небото и Земјата и сета нивна војска“ (Создавање 2:1), Творецот и сите небесни суштества се радувале додека ја набљудувале таа величествена сцена. Тогаш „пееја заедно утринските ѕвезди и сите Божји синови извикуваа од радост.“ (Јов 38:7) Сега Христос се одморал по извршеното дело на откупот, и иако владеела тага помеѓу оние што Го сакале на земјата, на небото владеела радост. Славно било ветувањето за иднината во очите на небесните суштества. Обновеното создавање, откупениот човечки род, кој го победил гревот и веќе никогаш нема да може да падне тоа јасно го виделе Бог и ангелите, како плод на Христовото завршено дело. Со тие настани засекогаш е поврзан денот во кој Исус починал. Зашто „Неговото дело е совршено“ и „сè што твори Бог, тоа останува довека.“ (Повторени закони 32:4; Проповедник 3:14) „Кога ќе биде обновено сè, за кое Бог навестуваше од дамнина преку устата на сите Свои свети пророци“ (Дела на апостолите 3:21), саботата на создавањето денот во кој Исус почивал во Јосифовиот гроб сè уште ќе биде ден за одмор и радост. Небото и Земјата ќе се обединат во славењето „од сабота во сабота“ (Исаија 66:23), а мноштвото спасени радосно ќе Му се поклонуваат на Бога и на Јагнето“ (Копнежот на вековите 769).

„Како што саботата била знак по кој Израелците можеле да се препознаат како особен народ кога излегле од Египет за да влезат во Хананската земја, така таа и денес е знак по кој можат да се препознаат припадниците на Божјиот народ кои го напуштаат овој свет за да влезат во небесниот мир.

„Празнувањето на саботата е од Бога одреден начин да се сочува знаењето за Него и да се истакне разликата помеѓу Неговите верни поданици и престапниците на Неговиот закон.

„На сите кои саботата ја прифаќаат како знак на Христовата творечка и откупувачка сила, таа ќе им биде радост и милина. Гледајќи го во неа самиот Христос, тие се радуваат и уживаат во Него. Во делата на создавањето на кои саботата постојано ги потсетува тие ги гледаат очигледните докази за Неговата сила и моќ да ги откупи и спаси изгубените. Додека во мислите, враќајќи ги назад, ги потсетува на изгубениот мир во Едем, таа ни зборува и за мирот повторно воспоставен преку Спасителот. Секој предмет во

природата во сабота го повторува Неговиот повик: „Дојдете кај Мене сите изморени и обременети и Јас ќе ве успокојам“ (Матеј 11:28).

„Саботата е златна алка која го поврзува Бога и Неговиот народ.

„Саботата нашите мисли ги упатува на природата и нè доведува во врска со Творецот. Во песната на птиците, во шумолењето на дрвјата и во музиката на морето сè уште можеме да го слушнеме гласот на Оној кој разговарал со Адам во Едем на зајдисонце. И додека така ја посматраме Неговата сила во природата, наоѓаме вистинска утеха, зошто Речта која создало сè што постои го претставува она што и го враќа животот на душата.

„Бог на човекот му дал шест дена за работа; но во денот кој го посветил и одредил за одмор, Тој бара човекот да биде ослободен од сите светски работи. Одделувајќи ја саботата од останатите денови, Бог на светот му оставил еден споменик. Тој не го издвоил било кој ден меѓу седумте, туку особено нагласил дека тоа е седмиот ден. Празнувајќи ја саботата, ние покажуваме дека Го признаваме Него како жив Бог, Творец на небото и земјата.

„Нека саботата ви биде најрадосниот и најблагословениот ден во целата седмица“ (Да се живее со вера 28-36).

## РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

### Испитен лист - 19 лекција

1 . Зошто е важно да ја сфатиме Божјата сила манифестирана во создавањето?

---

2. Христос рекол дека Тој е господар од \_\_\_\_\_

Во стариот завет, Тој упатува на саботата како на \_\_\_\_\_

3. Кој ден во седмицата е саботата? \_\_\_\_\_

4. Точно или неточно. Напишете Т ако е точно или Н ако не е точно.

а) Христовиот обичај бил во сабота да оди во синагога. \_\_\_\_\_

б) Исус ги учел своите ученици после Неговото воскресение да се собираат на богослужение во првиот ден од седмицата. \_\_\_\_\_

в) Павле го проповедал Исуса во сабота. \_\_\_\_\_

г) Саботата ќе се празнува и на новата земја. \_\_\_\_\_

5. Зошто на човекот му е потребен саботниот одмор?

---

ПРАШАЊА ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ:

Можете ли јасно да ја согледате важноста на признавањето и верувањето во Божјото дело на создавање?

---

Дали согледувате дека ден Господов и саботата се едно исто?

---

Дали верувате дека саботата што ја држеле Христос и апостолите е истиот ден кој христијаните треба да го празнуваат и денес?

---